

И додека јавноста се окупираше со евентуалните решенија од преговорите со Грција, дел од политичките партии во земјава многу успешно го искористија моментот да развијат сценарија за нова влада, за растурање на старата, за прекројување на парламентарниот состав, за лицитирање со приказни од типот која партија ја има поддршката од САД, и севкупната меѓународна заедница, за промените на лидерските позиции во некои партии, и секако за можниот датум за одржување на следните вонредни парламентарни избори.

Дали по изборите ќе ја гледаме истата ситуација? Дали ДПА е неподготвена за соработка со Груевски? Дали ВМРО-ДПМНЕ веќе размислува да го промени својот досегашен партнер? Сите овие прашања сега-засега лебдат во воздух, се разбира, до тогаш додека не се запали зеленото светло, кое ќе означи конечен став на изборната кампања. Исходот од резултатите во освоени пратенички мандати, што ќе го донесат ДУИ и ДПА, најверојатно овој пат ќе биде единствениот репер за ВМРО-ДПМНЕ, односно за Никола Груевски, во одлуката за избор на својот иден албански партнер.



Пишува:
Магдалена АНДОНОВСКА

Големината на една политичка личност, или политичка партија, не се мери на избори ниту, пак, преку анкети, туку преку истрајноста и презентацијата на одреден став. А токму тоа е најголемиот проблем за нашите политичари. Или го имаат или, пак, воопшто го немаат. Веќе сме навикнати нашите политички елити изутрина да се разбудат со цврст став, а веќе до вечерта истиот да го променат, како резултат на убедливоста на нивниот европски ментор или, пак, воопшто да го немаат, да чекаат некој да им го соопшти. Ништо ново. Веќе видено и слушнато. Но, сепак потсвесно веруваме дека во клучните моменти или, пак, како што тие милуваат да кажат, во моментите неспорно битни за Република Македонија, ќе се разбудат од сво-



НАТО НИ Е НА ДОФАТ, ДАЛИ ЌЕ ЈА ИСКОРИСТИМЕ ШАНСАТА?

ПОЛН КУФЕР И ИЗБОРНИ П

јот длабок зимски сон и ќе го соопшат својот став кој, се разбира, би требало да биде исклучително во корист, не на политичките партии, туку на државата. Но, попусто се надеваме. Изминатиот месец Република Македонија се најде токму во таков момент. Момент, во кој нашиот државно-политички врв, вклучувајќи ја и опозицијата, требаше да соопшти цврст државнички став за досега најбитното прашање. Дали го прифаќаме последниот предлог на медијаторот Метју Нимиц, односно под кои услови прифаќаме да бидеме дел од најзначајната безбедносна институција - НАТО? Но, наместо тоа добивме разногласие, карактеристично за македонските партии, кои и во најзначајните моменти, еден дел од нив одлучи своите партиски интереси да ги стави пред државните, односно да го искористи токму овој моментум за сопствена промоција.

Просто како на филм се менуваа изјавите и случувањата на нашата политичка елита. Просто со неверување ги слушавме изјавите на одредени пратеници во Собранието на Република Македонија, кои во овие моменти успеја да развијат таков параноичен филм, во кој се обидуваа да нè уверат дека, замислете, таму некој работи против државата!? Просто е за неверување дека дел од нашите политички партии, го искористија најзначајниот момент за себепромоција, односно за партиско презентирање, како подготовка на изборите. И сè тоа во името на Република Македонија, во името на граѓаните на оваа држава. Токму поради тоа и во молскавично

трескава атмосфера го дочекавме Самитот на НАТО во Букурешт. Со комплетно неединство. Со комплетно различни ставови.

Лидерските средби на кои големата четворка го разгледуваше последниот предлог за името на медијаторот Метју Нимиц, се чини дека наиде на пробно одобрување, но работата се заочки во моментот кога на тркалезната маса во Клубот на пратениците седнаа и претставниците на помалите политички партии застапени во Собранието кои, како што подоцна се покажа, имале безброј забелешки. А референдумот? За ова прашање, пак, се изнаслушавме безброј варијанти. Почнувајќи од тоа зошто да има, па што ќе сме го прашале народот, па сè до морничавите прогнози од типот дека нема да успее, бидејќи кај нас никогаш не успевале референдуми!? Однапред некој сè знае. А што мисли народот? Него никој ништо не го прашува!

РАШАМОНИЈАДА ВО МАКЕДОНСКАТА ПОЛИТИКА

Претседателот на Социјалистичката партија, Љубисав Иванов-Синго, од страна на неговиот сопартиец и колега од Собранието, Зоран Витанов, беше обвинет дека се фатил во српско оро. Премиерот на Република Македонија, Никола Груевски, пак, коментирајќи го постои пат излегувањето од власта на коалициониот партнер, ДПА, во интервју за

државната агенција МИА посочи дека се работи за повеќе сценарија, меѓу кои можеби и за одработување за туѓа агенда!? На тоа, сега веќе поранешниот потпретседател на Владата од редовите на ДПА, Имер Алиу, директно на прес-конференција заедно со неговите колеги, порача дека никогаш повеќе нема да работи со Груевски, оставајќи му ги во наследство Русија и Србија. Потпретседателот на СДСМ, Јани Макрадули, веројатно влезен во параноичен филм, оцени дека Груевски и Тачи фингирале кавги, додека третиот коалиционен партнер во власта, Тито Петковски, јавно на Конгрес на партијата му порача на премиерот дека нема намера повеќе да биде приврзок, туку сериозен партнер во Владата, за потоа да му потшепне дека всушност и не мислел така.

Вака egzистираше македонската политичка елита во изминатиов месец, на само неколку дена пред одржувањето на долгоочекуваниот Самит во Букурешт,

ната меѓународна заедница, за промените на лидерските позиции во некои партии, и секако за можниот датум за одржување на следните вонредни парламентарни избори.

Неспорно е дека по Букурешт Република Македонија повеќе нема да биде иста. Прашањето врзано за изборите повторно ќе биде ставено на маса, како резултат на одлуката во Букурешт, односно како промена на досегашната политичка ситуација во Македонија. Избори секако ќе има, но прашањето што дополнително ќе се поставува е кога тие да се одржат, односно дали во меѓутермините за нивното одржување ќе имаме референдум за предлогот на медијаторот Метју Нимиц во спорот за името кој го имаме со Република Грција или, пак, долга и мачна собраниска расправа, која за среќа не се одржа пред Самитот на НАТО.

СЕЕДНО ДАЛИ Е ДПА ИЛИ ДУИ - БАРАЊАТА СЕ ИСТИ!

Големиот рејтинг, за кој еднаш напишав, дека како голем товар на себе го носи премиерот на Република Македонија, Никола Груевски, за претстојните избори неспорно дека ќе му биде од непроценливо голема корист, кога се работи за македонското гласачко тело но, за жал, истиот никако не може да му послужи во освојувањето на гласачите на Албанците, односно да биде репер за предизборно фиксно определување на неговиот иден албански партнер во власта. Досегашниот традиционален албански компањон на ВМРО-ДПМНЕ, ДПА, како десна партија, во мандатот на премиерот Груевски, дефинитивно се покажа како неуспешен. Се чини дека оваа гарнитура на ВМРО-ДПМНЕ и ДПА, две години никако не можат да ги најдат своите заеднички цели и да почнат да работат. Сè почна само по една година заедничко практикување власт, кога ДПА, односно нејзиниот лидер, Мендуч Тачи, се појави по сите телевизии, децидно соопштувајќи ѝ на јавноста дека ја напушта Владата, за потоа да се врати во неа. Пред некоја седмица го направи истото, само малку потеатрално. Не со изјави по телевизиите, туку директно по средбата со американската амбасадорка Џилијан Миловановиќ. Но, сеедно. Два

пати излегува од власта и исто толку пати се враќа во неа. Дали по изборите ќе ја гледаме истата ситуација? Дали ДПА е неподготвена на соработка со Груевски? Дали ВМРО-ДПМНЕ веќе размислува да го промени својот досегашен партнер?

Сите овие прашања, сега-засега, лебдат во воздух, се разбира, до тогаш додека не се запали зеленото светло, кое ќе означи конечен старт на изборната кампања. Исходот од резултатите во освоени пратенички мандати, што ќе го донесат ДУИ и ДПА, најверојатно овој пат ќе биде единствениот репер за ВМРО-ДПМНЕ, односно за Никола Груевски, во одлуката за избор на својот иден албански партнер, се разбира, доколку се суди според досегашните случувања, кои покажаа дека ДУИ, и како опозициона партија може да биде многу појака и во одлуките и во делувањето, но и во наметнувањето, за разлика од ДПА. Всушност, рејтингот на двете партии и го покажува нивното влијание кај албанското гласачко тело, кое уште од 5 јули 2006 година зборува за висока наклонетост кон ДУИ, како резултат на нивното теренско и парламентарно работење, наспроти она на ДПА, кое е во константно опаѓање. Но, што се менува доколку на местото на ДПА дојде ДУИ? Што ќе се случи кога во иста влада ќе седнат претставниците на ДУИ и на ВМРО-ДПМНЕ? Што ќе добие или што ќе изгуби ВМРО-ДПМНЕ со новиот партнер?

Одговорот е ништо. Ништо нема да добие ВМРО-ДПМНЕ ниту, пак, ќе изгуби. Бидејќи едноставно барањата на ДУИ и на ДПА се подеднакво исти, само што различно се спакувани. Едните во "мајски", а другите во "мартовски" договор. Единствената олеснителна околност која Груевски може да ја добие во целата оваа македонско-албанска варијанта е тоа што овој пат не мора да прави два договора, со два различни преговарачки тима, туку едноставно со оној тим кој ќе биде неговиот иден коалиционен партнер. Во оваа ситуација, тој би имал главоболка помалку, бидејќи сегашната ситуација која подеднакво го дели меѓу ДУИ и ДПА, е практично неиздржлива. Исти барања, два тима, а само еден од нив сака да биде победник пред своите гласачи. Само една од двете албански политички партии сака да излезе пред своите гласачи и да каже дека благодарение на неа Албанците во Македонија ги добиле своите барања.

ЖЕЛБИ ОРАКИ

но и во моментот кога одлучуваме за најчувствителното прашање за нас, на кое ниту еден Македонец не е имун - прашањето за името на нашата држава, кое јужниот сосед го спори веќе осумнаесет години. Растргнати меѓу НАТО или име, што некои медиуми многу успешно го поставија како прашање на живот или смрт, граѓаните на Република Македонија, со право се најдоа во корсокак, односно во истиот оној во кој очигледно се наоѓаше и државно-политичкиот врв, се разбира, доколку судиме според брифинзите кои доаѓаа од кабинетите на премиерот и на претседателот на државата.

И додека јавноста се окупираше со евентуалните решенија од преговорите во Грција, дел од политичките партии во земјава успешно го искористија моментот да развијат сценарија за нова влада, за растурање на старата, за прекројување на собранискиот состав, за лицитирање со приказни од типот која партија ја има поддршката од САД и од севкуп-



FA. ALIJA DAUTOSKI

POGREBEN INSTITUT



MEGJUNARODEN POGREBEN INSTITUT - STUTTGART. VRŠIME PREVOZ NA POČINATIOT SO AVTOMOBIL ILI AVION. BRZO, SIGURNO I KOREKTNO. OBEZBEDUVANJE NA SITE POTREBNI DOKUMENTI I OSTATANI POTREBI. RASPOLAGAME SO KOMPLETNA POGREBNA OPREMA. NAŠITE USLUGI SE, OD MESTOTO NA POČINATIOT OD SITE EVROPSKI ZEMJI DO MESTOTA NA POGREBOT!

EDINSTVEN MAKEDONSKI POGREBEN INSTITUT. PROVERENA USLUGA!
I VO NAJTEŠKITE MOMENTI NIE SME SO VAS! VI STOIME NA RASPOLAGANJE 24 ČASA

D
I
A
B
C
E
F
G
H



Büro Makedonija
Tel. 048 / 473 315
Mob. 070 / 711 788

Büro Stuttgart
Tel. 0711 / 8 17 78 72
Fax 0711 / 8 17 78 73
Mob. 0171 / 5 46 32 20
0172 / 7 62 20 49

70469 Stuttgart - Leobenerstr. 33
Feuerbach www.dautoski.de